



AURIS

Ниво на опрема	БЕНЗИН	
	1.6 Valvematic 132 к.с. 6 МТ	
	Цена во ЕВРА	Цена во Денари
TERRA	17.050	1.057.100

Важечки од 30.01.2019

ГАРАНЦИЈА		Патна помош:	5 години (Македонија) -	2.900,00 Ден
6 години или 200.000 Км (што настани прво)			5 години (Европа) -	3.900,00 Ден
Анти-корозивна гаранција: 12 години				
www.toyota.com.mk			TOYOTA Auto Center - Macedonia	

Стандардна опрема

- TERRA**
- Антиблокирачки с-м за сопирање+ Електронска распределба на силата на сопирање+ Систем за помош при сопирање (ABS+EBD+BA)
 - Систем за контрола на стабилноста на возилото (VSC)
 - Систем за контрола на влечната сила (TRC)
 - Предно воздушно перниче, возач и совозач
 - Странично воздушно перниче, возач и совозач
 - Заштитни воздушни завеси, напред и назад
 - Воздушно перниче за колена, возач
 - Електрични странични ретровизори со грејачи со вградени трепкачи, во боја на каросерија
 - Аудио контроли на управувачот
 - Радио-CD, МР3 поддршка и USB влез со 4 звучници
 - Централна брава со далечинско управување
 - Електрика на предни прозори
 - LED дневни светла
 - Управувач регулиран по височина и длабочина
 - Систем за помош при тргнување на нагорнина (HAC)
 - Мулти-информационен дисплеј (борд компјутер)
 - Автоматска клима
 - Електричен серво управувач
 - Деливи (60:40) задни седишта
 - Гуми 195/65R15 со челични тркала
 - Би-халогени предни фарови ос функција "Follow me home"
 - Bluetooth
 - LED задни светла
 - Резервно тркало за привремена употреба 125/70/17

БОИ	Бела (040) Сина (8Q4)	Сребрена (1F7) Сива металик(1G6) Црна (209) Сина (8T5) Токио црвена металик (3T3) Авангардно бронзена (4V8) Деним сина (8U6) Бела перла (070)
Неметалик боја	Да	Не
Доплата за металик боја	/	300 ЕУР (18.600,00 Ден) / 450 ЕУР (27.900,00 Ден) за Бела перла, Токио црвена металик (3T3)

Технички карактеристики	1.6 Valvematic MT
Мотор	1598
Максимална моќност	132 / 6400
Макс. вртежен момент	160 / 4400
Трансмисија	6-степен мануелен
Стоп/старт систем	не
Максимална брзина (км/ч)	200
Забрзување (0 - 100 км/ч)	10,0
Потрошувачка - комбинирана емисија CO ₂ (комбиниран циклус)	5,9/6,1* 138/140*
Еколошка норма	Еуро 6

* За верзијата TOURING SPORTS.

- TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.

Тоуота Авто Центар ДООЕЛ Скопје Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија Телефон 02/30 88 880 Факс 02/30 88 888 e-mail: info@toyota.com.mk